



## ИНТЕРЕН ПРИЈАВЕН ЛИСТ

за запишување на предмети на прв циклус на студии

Име и презиме				Насока		
Инд. Бр.				Студиска програма		
Се пријавувам за слушање на следниве предмети:					Семестар: <input type="checkbox"/> ЗИМСКИ <input type="checkbox"/> ЛЕТЕН	
#	Шифра	Наслов на предметот	Кредити	Исполнети предуслови		Одобрено
1.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
2.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
3.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
4.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
5.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
6.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
			<b>Вкупно</b>			

Скопје, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

\_\_\_\_\_ (потпис на студентот)

### Напомена:

- Податоците пополнете ги со печатни букви и читко.
- Доколку предметите кои се услов за запишување на новиот предмет ги имате положено во квадратчето означете ги со , во спротивно доколку е празно ќе се смета дека не ги имате положено, односно ги имате само ислушано. За точноста на пополнетите податоци одговорен е потпишаниот студент.
- Може да се запишат најмногу 35 кредити.



## ИНТЕРЕН ПРИЈАВЕН ЛИСТ

за запишување на предмети на прв циклус на студии

Име и презиме				Насока		
Инд. Бр.				Студиска програма		
Се пријавувам за слушање на следниве предмети:					Семестар: <input type="checkbox"/> ЗИМСКИ <input type="checkbox"/> ЛЕТЕН	
#	Шифра	Наслов на предметот	Кредити	Исполнети предуслови		Одобрено
1.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
2.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
3.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
4.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
5.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
6.				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
				<input type="checkbox"/>	положено	
			<b>Вкупно</b>			

Скопје, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

\_\_\_\_\_ (потпис на студентот)

### Напомена:

- Податоците пополнете ги со печатни букви и читко.
- Доколку предметите кои се услов за запишување на новиот предмет ги имате положено во квадратчето означете ги со , во спротивно доколку е празно ќе се смета дека не ги имате положено, односно ги имате само ислушано. За точноста на пополнетите податоци одговорен е потпишаниот студент.
- Може да се запишат најмногу 35 кредити.